

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 109 став 4 и 5 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), а врз основа на член 27 и член 34 став (1) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019) и Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 60/20), постапувајќи по Жалбата изјавена од М. Е. од Скопје, поднесена против Решение на Министерството за внатрешни работи, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 27.01.2023 година го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Жалбата изјавена од М. Е. од Скопје, поднесена против Решение на Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-1648/1 од 23.12.2022 година, заведена во архивата на Агенцијата под бр. 08-9 на 03.01.2023 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, **СЕ ОДБИВА како неоснована.**

2. Решението на Имателот на информации бр.16.1.2-1648/1 од 23.12.2022 година година **СЕ ПОТВРДУВА.**

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

М. Е. од Скопје на 06.12.2022 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за внатрешни работи, со кое побарал да му се достави следната информација:

„Колкав е бројот на вработени лица без јавен оглас во последните 5 години и на кои работни места се вработени истите?“

Имателот на информации, на ова Барање доставил Решение бр.13.1.2-1648/1 од 23.12.2022 година, во кое му се дава и одговор на бараната информација, согласно расположливите податоци добиени од Одделот за односи со јавност и стратешки прашања, Одделот за заеднички работи и управување со човечки ресурси при Бирото за јавна безбедност и Одделот за правни работи судски постапки и управување со човечки ресурси..“

Незадоволен од наведеното Решение, Барателот на информации на 03.01.2023 година поднесе Жалба заведена во Агенцијата под арх. бр. 08-9. Во Жалбата е наведено дека: „...не се дава целосен одговор односно, ми се дава информација за бројката, но не и за работните места на кои се вработени истите“.

Агенција, преку е-маил заведен под бр.08-9 од 04.01.2023 година, ја препрати Жалбата до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Имателот на информации на 09.01.2023 година до Агенцијата достави емаил во кој е наведено: „Во прилог Ви доставуваме документација во врска со Одговор на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, а за кое барателот има доставено жалба 08-9“. Во прилог на дописот до Агенцијата се доставени фотокопии од дописи од Одделот за односи со јавност и стратешки прашања на МВР бр.16.1.2-1544/2-3 од 07.12.2022 година, од Бирото за јавна безбедност – Оддел за заеднички работи и управување со човечки ресурси бр.226-4899/1 од 09.12.2022 година и од Одделот за правни работи, судски постапки и управување со човечки ресурси бр.13.3.1-9092/1 од 13.12.2022 година, од кои е видно дека до Одделот за односи со јавност и стратешки прашања – сектор за односи со јавност и протокол се доставени сите барани информации за достава до барателот на информации.

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ја разгледа Жалбата изјавена од Барателот на информацијата, истата **ја одби како неоснована, Решението на Имателот на информации го потврди**, поради следното:

По разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, Агенцијата утврди дека Имателот на информации правилно постапил по Барањето на Барателот со тоа што донел Решение во прилог на кое му ја доставил бараната информација на Барателот.

Агенцијата, по разгледувањето на оспореното Решение, утврди дека Имателот на информации во Решението навел и целосен одговор на бараната информација од страна на Барателот на информации.

Согласно погоренаведеното, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Директор,  
Пламенка Бојчева**